

Службен весник

на Република Македонија

Број 128

17 септември 2013, вторник

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3066. Указ бр. 51 од Претседателот на Република Македонија	2	3073. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност	30
3067. Указ бр. 52 од Претседателот на Република Македонија	2	3074. Правилник за документацијата што се поднесува кон барањето за издавање дозвола за понуда за преземање	32
3068. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електро- стопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје	2	3075. Тарифник за дополнување на Тарифникот за висината на надоместот за извршени геодетски работи од страна на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи	35
3069. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Управата за хидрометеоролошки работи	3	3076. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за месец септември од 2013 година	35
3070. Одлука од Државната изборна комисија	21	Огласен дел	1-92
3071. Правилник за содржината на проспекто за преземање	21		
3072. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на проспекто и поканата за запишување и уплата на хартии од вредност	29		

Бр. 41-5789/1
3 септември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3069.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 и 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА УПРАВАТА ЗА ХИДРОМЕТЕРОЛОШКИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за животна средина и просторно планирање му престапува користењето на движните ствари,

Бр.	Број за идентификација	Назив на движни ствари	Количина
1.	8471499010	Компјутер со прибор(тастатура, звучник, глумче, Лан кабли (за локално мрежно поврзување) и главни кабли, ЦД дискови)	1
2.	8523201000	ЦД дискови (со можност за снимање)	50
3.	8473309000	Дигитализатор АЗ	1
4.	8471499010	Компјутер со прибор(тастатура, звучник, глумче, Лан кабли (за локално мрежно поврзување) и главни кабли, ЦД дискови)	1
5.	8524991000	Документација со програма HydroPro за 4-та димензија и лиценца за сервер и 2 оператори	1
6.	8471499010	Компјутер со прибор(тастатура, звучник, глумче, Лан кабли (за локално мрежно поврзување) и главни кабли, ЦД дискови)	1
7.	8517509000	Мрежна утичница (ethernet hub) со LAN кабли (за локално мрежно поврзување)	1
8.	8471609000	Монитор „Филипс 17“	1
9.	8471604000	Ласерски печатар „Коника“	1
10.	8517509000	Монитор „Филипс 19“	1
11.	8517509000	Монитор „Филипс 19“	1
12.	6565	Станица Богородица - р.Треска	1
13.		Сензор за ниво и Т на вода DST-30 со мерен ранг од 0-10m и 0-25°C	1
14.	2123	Кабел (специјален кабел со црево за притисок)	18m
15.		Специјален кабел за приклучување во систем	1
16.		Водоотпорен приклучок	1
17.		Дата логер MDS III	1
18.		Модем ГСМ SEBA Standard	1
19.		Кабел за поврзување (MDSIII - GSM Modem)	1
20.		Rod Антена	1
21.		Акумулатор - солар 12V/100Ah (со заштита од празнење)	2
22.		Полнач 230V/12V	1
23.		Заштитна кукичка Кусто	1
24.		Заштита од пренапон (EnerPro24-Tr)	3
25.		Заштита од пренапон DataProKoax-GSM/FME	1
26.	14103423	Станица Бардовци(Влив) - р.Лепенец	1
27.		Радарски сензор за ниво со мерен ранг од 0-30m и 0-25°C SEBA-Puls-42	1
28.		Држач за радар - стандард	1
29.		Кабел за закопување	77m
30.		Водоотпорен приклучок	3

31.	1461	СЕБА мултипараметарски сензор тип PPS-D - сензор за Т на вода со мерен ранг од 0-50°C; pH-сензор; сензор за кондуктивитет; сензор заматност	1
32.		Кабел (специјален кабел со црево за притисок)	21m
33.	2125	Дата логер MDS III	1
34.		Модем GCM SEBA Standard	1
35.		Кабел за поврзување (MDSIII - GSM Modem)	1
36.		Rod Антена	1
37.		Акумулатор - солар 12V/100Ah (со заштита од празнење)	2
38.		Полнач 230V/12V	1
39.		Заштитна куќичка Кусто	1
40.		Заштита од пренапон (EnerPro24-Tr)	3
41.		Заштита од пренапон DataProKoax-GSM/FME	1
42.		Станица Катлановска Бања - Пчиња	1
43.	1462	СЕБА мултипараметарски сензор тип PPS-D - сензор за Т на вода со мерен ранг од 0-50°C; pH-сензор; сензор за кондуктивитет; сензор заматност	1
44.		Кабел (специјален кабел со црево за притисок)	31m
45.	6566	Сензор за ниво и Т на вода DST-30 со мерен ранг од 0-10m и 0-25°C	1
46.		Кабел (специјален кабел со црево за притисок)	30m
47.		Специјален кабел за приклучување во систем	1
48.		Водоотпорен приклучок	1
49.	2126	Дата логер MDS III	1
50.		Модем GCM SEBA Standard	1
51.		Кабел за поврзување (MDSIII - GSM Modem)	1
52.		Rod Антена	1
53.		Акумулатор - солар 12V/100Ah (со заштита од празнење)	2
54.		Полнач 230V/12V	1
55.		Заштитна куќичка Кусто	1
56.		Заштита од пренапон (EnerPro24-Tr)	3
57.		Заштита од пренапон DataProKoax-GSM/FME	1
58.		Станица Возарци - р.Црна Река	1
59.	6567	Сензор за ниво и Т на вода DST-30 со мерен ранг од 0-10m и 0-25°C	1
60.		Кабел (специјален кабел со црево за притисок)	24.5m
61.		Водоотпорен приклучок	1
62.	2124	Дата логер MDS III	1
63.		Модем GCM SEBA Standard	1
64.		Кабел за поврзување (MDSIII - GSM Modem)	1
65.		Rod Антена	1
66.		Акумулатор - солар 12V/100Ah (со заштита од празнење)	2
67.		Полнач 230V/12V	1
68.		Заштитна куќичка Кусто	1
69.		Заштита од пренапон (EnerPro24-Tr)	3
70.		Заштита од пренапон DataProKoax-GSM/FME	1
71.		Станица Катлановска Бања - Пчиња	1
72.	1463	СЕБА мултипараметарски сензор тип PPS-D - сензор за Т на вода со мерен ранг од 0-50°C; pH-сензор; сензор за кондуктивитет; сензор заматност	1
73.		Кабел (специјален кабел со црево за притисок)	16.5m
74.		Водоотпорен приклучок	1
75.	2127	Дата логер MDS III	1
76.		Модем GCM SEBA Standard	1
77.		Кабел за поврзување (MDSIII - GSM Modem)	1
78.		Rod Антена	1
79.		Акумулатор - солар 12V/100Ah (со заштита од празнење)	2

80.		Полнач 230V/12V	1
81.		Заштитна куќичка Кусто	1
82.		Заштита од пренапон (EnerPro24-Tr)	3
83.		Заштита од пренапон DataProKoax-GSM/FME	1
84.		Станица Ново Село - р.Струмица	1
85.	1464	СЕБА мултипараметарски сензор тип PPS-D - сензор за Т на вода со мерен ранг од 0-50°C; pH-сензор; сензор за кондуктивитет; сензор заматност	1
86.		Кабел (специјален кабел со црево за притисок)	19.5m
87.		Специјален кабел за приклучување во систем	1
88.	2127	Дата логер MDS III	1
89.		Модем GCM SEBA Standard	1
90.		Кабел за поврзување (MDSIII - GSM Modem)	1
91.		Rod Антена	1
92.		Акумулатор - солар 12V/100Ah (со заштита од празнење) (219.35E)	2
93.		Полнач 230V/12V	1
94.		Заштитна куќичка (метална куќичка заштитена од плавење)	1
95.		Завртки заштитени од плавење	
96.		Заштита од пренапон (EnerPro24-Tr)	3
97.		Заштита од пренапон DataProKoax-GSM/FME	1
98.		Станица Гевгелија - р.Вардар	1
99.	14103422	Радарски сензор за ниво со мерен ранг од 0-30m и 0-25°C SEBA-Puls-42	1
100.		Држач за радар - стандард	1
101.		Кабел за закопување	204m
102.		Водоотпорен приклучок	3
103.	1461	СЕБА мултипараметарски сензор тип PPS-D - сензор за Т на вода со мерен ранг од 0-50°C; pH-сензор; сензор за кондуктивитет; сензор за матност	1
104.		Кабел (специјален кабел со црево за притисок)	21m
105.	2129	Дата логер MDS III	1
106.		Модем GCM SEBA Standard	1
107.		Кабел за поврзување (MDSIII - GSM Modem)	1
108.		Rod Антена	1
109.		Акумулатор - солар 12V/100Ah (со заштита од празнење)	2
110.		Полнач 230V/12V	1
111.		Заштитна куќичка Кусто	1
112.		Заштита од пренапон (EnerPro24-Tr)	3
113.		Заштита од пренапон DataProKoax-GSM/FME	1
114.		Централна Хидролошка Базна Станица	1
115.		Кабел за поврзување (MDS-Insider/MDSIII - PC/Laptop)	1
116.		Модем ELSA MicroLink	1
117.		OPERATE-Оперативен софтвер во Windows	1
118.		MGMDs/MLMDs - мултипараметарски софтвер за проценувањ за Windows	1
119.		DEMAS 20 без конфигурација - софтвер за проценување на податоци и управување со аларм за Windows	1
120.		DEMAS online module без конфигурација, само во поврзување со DEMAS 20/50/100	1
121.		Алармен модул	1
122.		Софтвер SEBA-TERM	1
123.		Додатоци за мерење	
124.		Акумулатор - солар 12V/100Ah (со заштита од празнење)	6
125.		Кутија за калибрација (со калибрациона кула и додатоци во дупликат)	1

126.		Хидролошка Базна Станица	1
127.		Лаптоп + operating system	1
128.		Торбица за лаптоп	1
129.		Станица Бошков Мост - р.Радика	1
130.	xxx	Кабел (специјален кабел со црево за притисок)	20m
131.	409	Сензор за ниво и Т на вода DST-22	1
132.	C00562	Дата логер MDS 5Com	1
133.		Станица Шпиље - р.Црн Дрим	1
134.	xxx	Кабел (специјален кабел со црево за притисок)	26m
135.	408	Сензор за ниво и Т на вода DST-22	1
136.	C00575	Дата логер MDS 5Com	1
137.		Станица Брод(Гермијан) - р.Елешка	1
138.	xxx	Кабел (специјален кабел со црево за притисок)	22m
139.	417	Сензор за ниво и Т на вода DST-22	1
140.	C00521	Дата логер MDS 5Com	1
141.		Станица Скочивир- р.Црна Река	1
142.	xxx	Кабел (специјален кабел со црево за притисок)	52m
143.	407	Сензор за ниво и Т на вода DST-22	1
144.	C00567	Дата логер MDS 5Com	1
145.		Станица Граница(Блаце) - р.Лепенец	1
146.	xxx	Кабел (специјален кабел со црево за притисок)	39m
147.	412	Сензор за ниво и Т на вода DST-22	1
148.	C00563	Дата логер MDS 5Com	1
149.		Станица Радуша - р.Вардар	1
150.	xxx	Кабел (специјален кабел со црево за притисок)	24m
151.	411	Сензор за ниво и Т на вода DST-22	1
152.	C00632	Дата логер MDS 5Com	1
153.		Станица Башино Село - р.Вардар	1
154.	xxx	Кабел (специјален кабел со црево за притисок)	33m
155.	410	Сензор за ниво и Т на вода DST-22	1
156.	C00516	Дата логер MDS 5Com	1
157.		Станица Ногаевци - р.Вардар	1
158.	xxx	Кабел (специјален кабел со црево за притисок)	39m
159.	414	Сензор за ниво и Т на вода DST-22	1
160.	C00556	Дата логер MDS 5Com	1
161.		Станица Убого - р.Брегалница	1
162.	xxx	Кабел (специјален кабел со црево за притисок)	13m
163.	416	Сензор за ниво и Т на вода DST-22	1
164.	C00557	Дата логер MDS 5Com	1
165.		Станица Штип - р.Брегалница	1
166.	xxx	Кабел (специјален кабел со црево за притисок)	20m
167.	415	Сензор за ниво и Т на вода DST-22	1
168.	C00566	Дата логер MDS 5Com	1
169.		Станица Пелинце - р.Пчиња	1
170.	xxx	Кабел (специјален кабел со црево за притисок)	33m
171.	413	Сензор за ниво и Т на вода DST-22	1
172.	C00510	Дата логер MDS 5Com	1
173.		Кабел за врска (Logger - PC)	3
174.		Акумулатор 12V/65Ah (со заштита од празнења)	9
175.		Акумулатор 12V/100Ah (со заштита од празнења)	4
176.		Исправувач 230V/12V	9
177.		Заштита од електрични празнења (Ел.мрежа)	9
178.		Заштита од пренапон (GSM Modem)	11
179.		Кабел за заземјување	321m
180.		Заштитна куќичка (мала)	9
181.		Заштитна куќичка (голема)	2
182.		Станица Трновец - р.Крива Река	1

183.	xxx	Кабел (специјален кабел со црево за притисок)	17m
184.	448	Сензор за ниво и Т на вода DST-22 (со RS485) керамичка мембрана 0-1 bar и мерен ранг од 0 до 10 m, за Т со мерен ранг од 0 до 25°C	1
185.		приклучок за поврз. со Дата логер, водоотпорен	1
186.	C00xxx	Дата логер MDS 5Com	1
187.		Станица Ново Село - р.Струмица	1
188.	xxx	Кабел (специјален кабел со црево за притисок)	20m
189.	449	Сензор за ниво и Т на вода DST-22 (со RS485) керамичка мембрана 0-1 bar и мерен ранг од 0 до 10 m, за Т со мерен ранг од 0 до 25°C	1
190.		приклучок за поврз. со Дата логер, водоотпорен	1
191.	C00xxx	Дата логер MDS 5Com	1
192.		Станица Гевгелија - р.Вардар	1
193.	xxx	SEBA Radar Sensor тип SEBAPULS со 4-20mA излез, мерен ранг од 0 до 30m	1
194.		Станица Возарци - р.Црна Река	1
195.	xxx	Кабел (специјален кабел со црево за притисок)	25m
196.	xxx	Сензор за ниво на вода DS-22 со засилувач - сензор за притисок - piezo, 0-1 bar и мерен ранг од 0 до 10 m	1
197.		Додатоци за Radarsensor SEBAPULS	1
198.		Пренапонска заштита	1
199.		DC-конвертор 12V со излез 0.4-2V	1
200.		Акумулатор 12V/100Ah (со заштита од празнења)	1
201.		Исправувач 230V/12V	1
202.		Заштита од електрични празнења	1
203.		Полнач за акумулатор	1
204.		USB - RS232 конвертор (за лаптоп)	1
205.		Кабел за заземјување и израмнување	65m
206.	CS18A09205	HDA Хидролошки Дигитален Помошник SEBA - Hydrological Digital Assistant со вклучен софтвер MSWindows Mobile 2003 лента со фолија за дисплејот, напојување, каишка	1
207.		USB кабел за поврзување HAD-PC	1
208.		Фотрола за HAD Standard	1
209.		Кабел	40m
210.		Држачи со стеги за DST-22	11
211.		Ланец за држачи со стеги	30m
212.		Уред за проверка на MDS5-Com (RS485)	1
213.		Дирекциона антена за MDS-5Com-System	4
214.		Софтвер:	1
215.		SEBA-Hydrocenter	1
216.		Конфигурирање по мерно место	18
217.		Изработка на мапа влучително со мерни места, 1xМакедонија, 3хсливни подрачја	4
218.		DEMASdb OLE online modul без конфигурација	1
219.		DEMASdb OLE Конфигурација	1
220.		Клешта цевна 90 1" (UNIOR)	1
221.		Комплет прибор клучеви (UNIOR) комплет 6-22/8	1
222.		Прибор клешти (UNIOR)	1
223.		Клешта сец.силна брунир 200	2
224.		Клешта папалал 240 (UNIOR)	1
225.		ХИЛТА (MAKITA HR4011C)	1
226.		Батериска дупчалка 8270DW	1
227.		Бургија СДС MAX Ф28	1
228.		Бургија СДС MAX Ф22	1
229.		Комплет за бургии 3-12мм (за бетон)	1

230.	Комплет за бургии 1-13мм (за метал)	1
231.	Апарат за заварување со инвертор	1
232.	Електрода Ф-2,5 (Загреб)	2
233.	Водна пумпа (Томос МР500/25)	2
234.	Моторна пила (Stihl/35)	2
235.	Канистер 5л	2
236.	Сор за сечење на гранки	2
237.	Сет штрафцигери - 7 парч.	2
238.	Штрафцигери и клешти 11 парч.	2
239.	Клешта сец.челна брунир 160	2
240.	Еурон Леткум 60W	1
241.	Дигитален мултиметар ОГСМ	2
242.	Батерија алкална TDK - C1,5V	28
243.	Полнач за акумулатор	2
244.	Ножица за лим Пеликан 350	2
245.	Сет прибор за итни интервенции (секира, лопата и копач)	3
246.	Изолирбан трака	10
247.	Силикон за хидроизолација	4
248.	Кабли комплет (за апарат за заварување)	1
249.	Прибор за водни пумпи (црева, спојки, стеги, усусна корпа)	2
250.	Ударна дубчалка HP2051 720W	1
251.	Камен за сечење метал Ф 180x3	2
252.	Камен за брусење метал Ф 180x8	2
253.	Бургија Ф 12 HSS	1
254.	Бургија за бетон DG-010-20140 fi 45 SDS max	1
255.	Аголна брусилка GA7010C 2000W Ф180 3,4kg	1
256.	Акумулатор 12V /100Ah solar	4
257.	Чизми зелени ПБЦ	14
258.	Компјутер DELL PowerEdge 840	1
259.	Монитор E198 WFP 19in Wide Flat Panel Black	1
260.	Антивирус Kaspersky BusinessSpace security 2 layer licence File Server + Workstation	10
261.	Фото апарат и додатоци	2
262.	Лаптоп	1
263.	Акумулатор 12V-100Ah (без одржување)(18/35/20)	10
264.	Акумулатор 12V-100Ah (гел)(18/35/20)	2
265.	Батерии 9V	2
266.	Батерии алкални 1.5V AA	8
267.	Батерии алкални 1.5V C	72
268.	Батерии алкални 1.5V D	16
269.	Батерии P6/AA(Ni-MHRechargeable 2500mAh)	20
270.	Полнач за батерии P6/AA	3
271.	Батерии P6/AA(Ni-MHRechargeable 2500mAh)	44
272.	Комбинезон	7
273.	Рибарски чизми неопрен	10
274.	Јакни	13
275.	Теренски чизми машки	10
276.	Теренски чизми женски	2
277.	Теренски обувки – ниски	21
278.	Маици	21
279.	Спасувачки елеци (Life Jackets) со батерија	10
280.	Блузони со патент	21
281.	Капа	21
282.	Ранец	1
283.	Антивирус	25
284.	Лаптоп + оперативен систем	1

285.	Сточка досидна работна маса со димензии 240/75/90 см. Работната површина е изработена од меламина ламинат, а страничните површини од оплеменета иверка.	a	1
286.	Сточка досидна работна маса со димензии 180/75/90 см. Работната површина е изработена од меламина ламинат, а страничните површини од оплеменета иверка.	a ₁	1
287.	Сточка досидна работна маса со димензии 140/60/90 см. Работната површина е изработена од меламина ламинат, а страничните површини од оплеменета иверка.	a ₂	1
288.	Сточка работна маса со димензии 180/75/90 см и полица со висина од 72 см. Работната површина е изработена од меламина ламинат, а страничните површини и полиците од оплеменета иверка.	b	3
289.	Сточка работна маса со димензии 180/75/90 см и полица со висина од 75 см. Работната површина е изработена од меламина ламинат, а страничните површини и полиците од оплеменета иверка.	b ₁	3
290.	Седечка работна маса со димензии 140/75/72 см. Работната површина е изработена од меламина ламинат, а страничните површини од оплеменета иверка.	c	6
291.	Седечка работна маса со димензии 160/75/72 см. Работната површина е изработена од меламина ламинат, а страничните површини од оплеменета иверка.	c ₁	2
292.	Лабораториски садопер со димензии 120/75/78.5 см. Коритото и работната површина се изработени од керамика, а страничните површини од оплеменета иверка.	d	2
293.	Лабораториски садопер со димензии 120/75/90 см. Коритото и работната површина се изработени од керамика, а страничните површини од оплеменета иверка.	d ₁	2
294.	Сточка работна маса со димензии 300/75/90 см и полица со висина од 75 см. Работната површина е изработена од меламина ламинат, а страничните површини и полиците од оплеменета иверка.	e	1
295.	Сточка досидна работна маса со димензии 150/75/90 см. Работната површина е изработена од керамика, а страничните површини од оплеменета иверка.	f	1
296.	Сточка досидна работна маса со димензии 140/75/90 см. Работната површина е изработена од керамика, а страничните површини од оплеменета иверка.	f ₁	1
297.	Сточка двострана работна маса со димензии 150/150/90 см. Работната површина е изработена од меламина ламинат, а страничните површини од оплеменета иверка.	г	1
298.	Лабораториски кабинет со аспиратор со димензии 90/60/1270см. Изработен од галванизиран челик и обоен со епоксидна боја.	h	2
299.	Слободно сточка маса со димензии 120/75/90 см. Работната површина е изработена од меламина и ламинат.	m	3
300.	Слободно сточка маса со димензии 130/75/90 см. Работната површина е изработена од меламина и ламинат.	m ₁	1
301.	Слободно сточка маса со димензии 150/75/90 см. Работната површина е изработена од меламина и ламинат.	m ₂	1
302.	Слободно сточка маса со димензии 90/75/90 см. Работната површина е изработена од меламина и ламинат.	m ₃	3
303.	Лабораториски хемиски кабинет со димензии 60/50/217 см. Изработен од галванизиран челик обоен со епоксидна боја.	j	1

304.	Лабораториски кабинет за киселини и бази со димензии 60/65/217 см со фиоки. Изработен од материјал отпорен на киселини (полипропилен).	k	1
305.	Лабораториски хемиски кабинет со димензии 60/59.5/217 см. Изработен од галванизиран челик обоен со епоксидна боја.	s	1
306.	Метални полици без врати со димензии 135/33/217 см. Изработени од галванизиран челик обоен со епоксидна боја.	n	2
307.	Метални полици без врати со димензии 90/35/217 см. Изработени од галванизиран челик обоен со епоксидна боја.		1
308.	Метални висечки полици со стаклени врати и димензии 60/35/72 см. Изработени од галванизиран челик обоен со епоксидна боја.	v	10
309.	Метални гардеробери со димензии 60/50/217 см. Изработени од галванизиран челик обоен со епоксидна боја.	p	3
310.	Работни столчиња-ротациони		11
311.	Маса за аналитичка вага со димензии 90/75/72 см. Работната површина е изработена од меламин ламинат, а страничните површини од оплеменета иверка.		2
312.	Сточка работна маса со димензии 75/75/90см. Работната површина е изработена од меламин ламинат, а страничните површини и полиците од оплеменета иверка.		7
313.	Надградба на SpectraAA 220 AA Spectrometer		1
314.	00-100651-00 - Атомски спектрометар Спектра AA 220 со дупли прекршувачки оптички модул		1
315.	01-106277-00 - Автоматска селекција на лампи-фабрички инсталирано		1
316.	01-106274-00 - Автоматска контрола на гас-фабрички инсталирано		1
317.	02-101640-00 - Контролер на пламеникот за воздух-ацетилен		1
318.	79-100273-00 - Рециркулирачки систем за ладење на водата за GTA100/100 графитна печка		1
319.	56-1010XX-00 Шупливи катодни лампи за следниве елементи: Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, V, Hg, As, Sb, Sn, Mo, Tl, Se, Na, K, Ca,		20
320.	63-100011-00 - Графитни кивети		3
321.	63-100023-00 – Графитни кивети-користење со виљушкасти платформи		2
322.	63-100024-00 - Виљушкасти платформи за користење со пиролитскијаглен		2
323.	72-100214-00 - Виљушката платформа за инсталирање		1
324.	63-100016-00 - Резервни Графитни Електроди Кит, пкг/2		1
325.	01-102654-00 - Воздушен компресор за пламени операции		1
326.	UV-Vis Spectrometer, модел Cary 100, Varian Spectrometer	Вариан Модел Cary 100 UV-Vis	1
327.	8510195000 Cary Win UV Анализаторски Софтвер		1
328.	PC-PENT PC за целосна контрола на 100 UV-Vis Spectrometer		1
329.	PR-Inter InkJet Color печатар		1
330.	00-100403-00 Термостатски рутински земач-прибор		1

331.	00-100386-02 Прибор за контрола на температурата	1
332.	99-100529-00 Перисталтична пумпа Tubing Кит	1
333.	66-100008-00 Кварцна кивета од 10мм, UV-VIS ,пкг/2	1
334.	66-1000088-00 Стаклена кивета од 10мм,(VIS),пкг/2	1
335.	56-100217-00 Лампа за видливо подрачје за Caps 100	1
336.	6610000800 Кварцна кивета од 10мм, UV-Vis Spectrometer,пкг/2	1
337.	6610008800 Стаклена кивета од 10мм,(Vis),пкг/2	1
338.	5610021700 Лампа за видливо подрачје за Cary 100	1
339.	9910052900 Перисталтична пумпа	1
340.	Систем за цврсто- фазна екстракција за органски компоненти во вода,Varian	1
341.	12146021 Екстракционен вакум диск со три места 47мм	1
342.	WLC2015C01 Модел 2015 Vacuum/Pressure PTFE Chemical Duty Pump	1
343.	12145004 Диск за екстракција C18,47мм, 20/кутија	50
344.	12145010 Диск за екстракција SDB-XS,,47мм, 20/ кутија	15
345.	12145026 Диск за екстракција SDB-RPS,47мм, 20/ кутија	15
346.	Стандардни раствори за метали, Varian, пак. 4 ком	1
347.	8200200101 Стандарден раствор Антимон 1г/л +-2мг/л	1
348.	8200200201 Стандарден раствор Арсен 1г/л +-2мг/л	1
349.	8200200701 Стандарден раствор Кадмиум 1г/л +-2мг/л	1
350.	8200201201 Стандарден раствор Кобалт 1г/л +-2мг/л	1
351.	8200202001 Стандарден раствор Бакар 1г/л +-2мг/л	1
352.	8200201101 Стандарден раствор Железо 1г/л +-2мг/л	1
353.	8200202501 Стандарден раствор Олово 1г/л +-2мг/л	1
354.	8200202701 Стандарден раствор Манган 1г/л +-2мг/л	1
355.	8200203101 Стандарден раствор Жива 1г/л +-2мг/л	1
356.	8200203201 Стандарден раствор Никел 1г/л +-2мг/л	1
357.	8200203501 Стандарден раствор Сребро 1г/л +-2мг/л	1
358.	8200205001 Стандарден раствор Калај 1г/л +-2мг/л	1
359.	8200205901 Стандарден раствор Цинк 1г/л +-2мг/л	1
360.	8200206601 Стандарден раствор Антимон 1г/л +-2мг/л	1
361.	8200206301 Стандарден раствор Ванадиум 1г/л +-2мг/л	1
362.	Референтен материјал, концентрација ppb и ppm за тешки метали во вода, пак.3 ком.	1
363.	LGC 6019 Стандарден референтен материјал во речна вода (река Темза)-Метали	1
364.	GBW08603 Стандарден референцен воден материјал - Жива	1
365.	SPS-SW1 Стандарден референцен материјал површинска вода-Метали во траги	1
366.	Сертифицирани референтни материјали за органски анализи, Dr. Ehrentorfer, пак 4 ком.	1
367.	YA08020300ME Испарливи Ароматични Органски Компоненти-Аром. VOC Mix3	1
368.	YA05020100ME Испарливи Халогенирани Органски Компоненти-Халог. VOC Mix2	1
369.	YA08080100TH Органохлорни Пестициди - Органохлорни Пестициди Mix2	1
370.	X20032700IO Полихлорирани бифенили PCB - Mix 27	2
371.	X18010000AL Азотно-фосфорни пестициди- Пестициде Mix100	2
372.	YA20952500AB Полиароматски хидрокарбонати- PAH Mix 25	1
373.	YA08060100IO Фталатни Естери - мешавина од 6 компоненти	1

374.	Надградба на SpectraAA 220 AA Spectrometer	1
375.	10048900 VARIAN PSD-100 АВТОСАМПЛЕР СООДВЕТЕН НА ГРАФИТНА ПЕЧКА МОДЕЛ GTA110	1
376.	Капацитет на пробата: 50проби во 2мл шишенца	1
377.	Автоматска калибрација (до 10 калибрациони точки) од еден булк стандард	1
378.	Автоматско додавање до два хемиски модификатори	1
379.	Автоматска редукција на прекумерен волумен	1
380.	Многукратно инектирање до 99 пати; можност за жешко инектирање	1
381.	9910028200 Шишенца за автоматско земање проби, 2мл, пакување/1000	2
382.	4710002300 Резервен шприц за автоматско земање проби	1
383.	9910032300 Сет од капиларни цевчиње на автомат. земање на проби, пакување/5	1
384.	10051900 VARIAN VGA – 77 ХИДРИДЕН СИСТЕМ СО ИСПАРУВАЊЕ КОМПАТИБИЛЕН НА SPECTRAA 220	1
385.	Детерминација на Hg,As,Se,Sb,Te,Bi и Sn на ниво на ppb	1
386.	9910062100 Модуларна конструкција со 2 водоводни склопа за отстранување на вкрстена контаминација кога се префрлува помеѓу елементи со спротивставени хемии	1
387.	10061100 ETC– 60 Електротермички регулатор на температурата за греење на кварцни ќелии	1
388.	9910040700 Проток низ живина ќелија за детерминација на ладно испарување (пара)	1
389.	3710027200 Цевки за хидриден систем, црни/црни, пак./12	2
390.	3710027300 Цевки за хидриден систем, виолетови/виолетови, пак./12	1
391.	10056800 SIPS-20 СИСТЕМ НА ПЛАМЕН СООДВЕТЕН СО SPECTRAA 220	1
392.	Систем за двојна пумпа	1
393.	Online мултипоинт калибрација за еден стандард	1
394.	Online разредување на проби со над гранични вредности	1
395.	Автоматска калибрација со додавање на стандард	1
396.	Online спајкинг на проби за студии	1
397.	Автоматско додавање на изменувачи	1
398.	9910075900 Цевки за пумпа, пак./ 6	2
399.	9910077600 Пластични ленти за пумпи, пак./10	1
400.	9910024800 Капиларни цевки за инхалатор	1
401.	9910076100 Комплет цевки за шише	1
402.	9910024800 Капиларен 3-насочен Т-парче полипропиленско	1
403.	ЗА VARIAN PSD-100 АВТОСАМПЛЕР	1
404.	9910028200 Шишенца за автосамплер, 2мк, пак./1000	8
405.	4710002300 Резервен шприц за автосамплер	1
406.	9910032300 Сет од капиларни цевчиња за автосамплер, пак./5	2
407.	6610008200 Стаклени садови, 25мл, пак./5	1
408.	9910054200 Карусел адаптери, пак./5	1
409.	4710003100 Врв од тефлон за шприц	1
410.	6910025900 О-прстен за плакнење на капаче од шише	1
411.	ЗА VARIAN VGA – 77 ХИДРИДЕН СИСТЕМ СО ИСПАРУВАЊЕ	1
412.	9910061900 Цевки и комплет за поврзување	2
413.	3710027200 Цевки за хидриден систем, црни/црни, пак./12	2

414.	3710027300 Цевки за хидриден систем, виолет./виолет,, пак./12		2
415.	9910071100 Одељувач за гас и течности		1
416.	9910040000 Келија за хидридна апсорпција, пак./2		1
417.	3A SIPS-20 СИСТЕМ		1
418.	9910075900 Цевки за пумпа, пак./6		4
419.	9910077600 Пластични ленти за пумпи, пак./10		1
420.	9910024800 Капиларни цевки за инхалатор		1
421.	9910076100 Комплет цевки за шише		1
422.	9910024800 Капиларен 3-насочен Т-парче полипропиленско		1
423.	146884 Микроскоп Topic-B		1
424.	175139 Комплет за фазен контраст		1
425.	37792 Кондензор за светлина		1
426.	160852 Окулар 10x/18мм		1
427.	160852 Окулар 10x/18мм		1
428.	160385 Омара термостат TC 606/2-VAR WTW GmbH		1
429.	194482 Стандардна Рутнерова боца со пластична кутија за транспорт, метален чекрек и челична сајла 25м Duncan GB		1
430.	194484 Сурберов земач со пласт.кутија за транспорт Duncan GB		1
431.	18864 Астон цилиндричен саплер со пласт.кутија за транспорт Duncan GB		1
432.	61393 Екманов сеплер - комплет со механизам за затварање Duncan GB		1
433.	175149 Планктонско мрежа со футрола и планктонско шише од 250 мл Duncan GB		1
434.	194488 стандардна мрежа FBA со најлонски механизам за затварање Duncan GB		1
435.	147068 Микробранова печка MARS5 SKYLAB GmbH		1
436.	160855 Оксиметар InoLab Oxi Ниво 2		1
437.	61391 Електрода O2 "STIRROX G WTW GmbH		1
438.	160418 Oxi Top IS 12 WTW GmbH		1
439.	212577 Таблети – NHP (за Oxi Top) WTW GmbH		12
440.	140529 Одмерен сад 22.7 мл за БПК WTW GmbH		1
441.	140530 Одмерен сад 43.5 мл за БПК WTW GmbH		1
442.	140531 Одмерен сад 97.0 мл за БПК WTW GmbH		1
443.	140532 Одмерен сад 164.0 мл за БПК WTW GmbH		1
444.	140533 Одмерен сад 250.0 мл за БПК WTW GmbH		1
445.	140534 Одмерен сад 365.0 мл за БПК WTW GmbH		1
446.	140535 Одмерен сад 432.0 мл за БПК WTW GmbH		1
447.	38124 Комплетен жичара Duncan GB		2
448.	231525 Аутосеплер PB 25 WTW GmbH		1
449.	174458 Сад од 13л WTW GmbH		2
450.	175142 Садови EF/1/25 WTW GmbH пак		2
451.	175143 Садови EF/0.5/25 WTW GmbH пак.		2
452.	192012 Фотометар Fotolab C12 WTW GmbH		1
453.	120895 Спектроквант PhotoCheck WTW GmbH		1
454.	120893 Кивета 10мм REK 10 WTW GmbH		1
455.	120895 Кивета 10мм REK 50 WTW GmbH		1
456.	212670 Термоблок CR 2200 WTW GmbH		1
457.	125260 Округла кивета,пак/25 ком. WTW GmbH		1
458.	211884 Систем на тест туби код 300 WTW GmbH пак		1

459.	182043 Сет на реагенси за хром WTW GmbH пак.	1
460.	212694 Систем на тест туби за Кадмиум WTW GmbH пак.	1
461.	211377 Систем на тест туби за бакар WTW GmbH пак.	1
462.	212695 Систем на тест туби за железо,п/25 WTW GmbH пак.	1
463.	181971 Сет на реагенси за олово-14833 WTW GmbH пак.	1
464.	211427 Систем на тест туби за никел WTW GmbH пак.	1
465.	180375 Сет на реагенси за Нитроген WTW GmbH пак.	1
466.	211214 Систем на тест туби за амониум пак WTW GmbH пак.	1
467.	182495 Сет на реагенси за сребро WTW GmbH пак.	1
468.	211429 Систем на тест туби за цинк WTW GmbH пак.	1
469.	180629 Сет на реагенси за нитрати WTW GmbH пак.	1
470.	Резервни делови: Масло за подмачкување, халогени сијалици, разни видови на осигурувачи, резервни мрежи, силиконски цевки, резервни торби, алат, прибор и др.потрошен материјал	1
471.	Mod. CP2202S Техничка вага	1
472.	HC 1200 Плоча за загревање	1
473.	TitriLab 860 станица за титрирање	1
474.	Mod. MC6091 AG-9 Сребрена електрода	1
475.	Кабел за поврзување C7 со утикач CL114	1
476.	MTP 640 COD. A70P020 Обележувачки радиометар	1
477.	Mod. MC6091 AG-9 Сребрена електрода - резерва	1
478.	001A9922 Пумпа за подземни води BTI/MP	2
479.	001A5059 Безбедносен кабел	2
480.	MP1 001A0018 Бандаж кабел	2
481.	Безбедносен капак	2
482.	MP1 001A5030 Опрема за составување	2
483.	MP1001A0089 Доводна цевка 90 МТ	2
484.	1A105903 MP1-901.5 KW 3x220 400 HZ.90MT	2
485.	MOSA Генератори GE4500 SX	2
486.	125061 Алат за поправки MP1	2
487.	001A5049 Алат за кабли МТ.90	2
488.	125061 Алат за поправки MP1	2
489.	001A5049 Алат за кабли МТ.90	2
490.	MOD.M150-VF Сушица	1
491.	Микро ротирачки вакуум испарувач	1
492.	MOD.PK110 Центрифуга	1
493.	Бирети 40x115	25
494.	Бирети 40x115	25
495.	MOD. O-G26/1 Осцилаторна + ротирачка опрема	1
496.	11172766 Бирети 5099 15ml VS	24
497.	11210007 Редуцир 3x15/10 ml	4
498.	11172721 Бирети 5015 100 ml PP	4
499.	MOD. PH213 PH - метар	1
500.	HI40300L Заштитен раствор	1
501.	HI13323 Резервни електроди	2
502.	HI7004/1L Раствор за калибрација PH 4.00	3
503.	HI7007/1L Раствор за калибрација PH 7,01	3
504.	HI7010/1L Раствор за калибрација PH 10.01	3
505.	HI7004/1L Раствор за калибрација PH 4.00	3
506.	HI7007/1L Раствор за калибрација PH 7,01	3

507.	HI7010/1L Раствор за калибрација PH 10.01	3
508.	MOD.EC215 Мерач за спроводливост	1
509.	MOD.HI7031L Раствор за спроводливост	1
510.	MOD.964400 Мерач за растворен кислород	1
511.	MOD.HI7040L Кислороден раствор	1
512.	HI76407/A/P Сет мембрани	1
513.	HI7041S Електролитен раствор	2
514.	HI76407/A/P Сет мембрани	1
515.	HI7041S Електролитен раствор	2
516.	MOD.FOC 225E Термостат за БПК5	1
517.	25 ml волуметриски стаклени чаши AW/Stopper	10
518.	50 ml волуметриски стаклени чаши AW/Stopper	10
519.	100 ml волуметриски стаклени чаши AW/Stopper	10
520.	1000 ml волуметриски стаклени чаши AW/Stopper	2
521.	Стаклени мензури за мерење А 25 ml	10
522.	Стаклени мензури за мерење А 100 ml	10
523.	Волуметриски стаклени пипети А 10 ml	10
524.	Волуметриски стаклени пипети А 25 ml	10
525.	Волуметриски стаклени пипети А 50 ml	5
526.	Гумен филтер за пипети CAP. 10 ml	2
527.	Трбушасти пипети со капацитет 1 ml	2
528.	Трбушасти пипети со капацитет 50 ml	2
529.	Трбушасти пипети со капацитет 100 ml	2
530.	Стаклени Winkler-ови шишенца за калибрација	5
531.	Боросиликатни стаклени шишиња за земање проби	100
532.	TIP UL 10-50 Микропипети	1
533.	TIP UL 50-200 Микропипети	1
534.	TIP UL 200-1000 Микропипети	1
535.	TIP UL 1000-5000 Микропипети	1
536.	Сет 1000 сар за пипети 200-1000	1
537.	Сет 1000 сар за пипети 1000-5000	1
538.	Регулирачки дигитален пипетор 5,0 – 25,0 ml	1
539.	Регулирачки дигитален пипетор 2,0 – 10,0 ml	1
540.	Регулирачки дигитален пипетор 1,0 – 5,0 ml	1
541.	Шишиња за пипетор 1000 ml	3
542.	Бирета за дигитално читање 50 ml	
543.	HPLC (High Performance Liquid Chromatograph) – компјутерски контролирана, Модел Surveyor Modular HPLC System, Thermo Finnigan	1
544.	Квартерен растворувач на пумпа со интегриран вакум де-гасер, со проток од 0.01 до 5мл/мин., 400 bar, RT прецизност од >0.3%	1
545.	UV/VIS детектор со 10мм ќелија, кој работи со двојна бранова должина, UV опсег 190-365 nm, VIS опсег 366-800 nm, Светлосен извор – деутериум и волфрам лампи, пропусен опсег 5 nm, точност на бранова должина од +-1 nm	1
546.	Комплет растворувачи	1
547.	Комуникациски систем за Течен Хроматограф и платформа	1
548.	Комплет за Rheodyne 7125 за вбригување	1
549.	Комплет за колона: Хипер чиста C18250 x 4.6mm (x2) , држач за Guard column , C18 кертриџ 10x4mm (x2)	1

550.	Системот за податоци се состои од ChromQuest 4.0 HPLC software, PC Data-станица, монитор и штампач во боја		1
551.	Систем за микробранова припрема на проби, ETHOS TOUCH CONTROL, Milestone s.r.l		1
552.	Микробранова лаб. станица, двоен магнетрон систем со пирамиден дифузер за хомогена микробранова дистрибуција		1
553.	Контролен терминал со екран на допир		1
554.	Софтвер		1
555.	Автоматска контрола на притисокот		1
556.	Стартер прибор за контрола на температурата, притисокот вклучувајќи сегмент на ротор за висок притисок комплетиран со 11 x стандард сегменти, садови ос100мл, штитови за покривање и заштита, 1 x референтен сегмент и АТЦ покривач за с/в влезен притисок, 1 tenson клуч.		1
557.	Препорачани резервни делови за две години		1
558.	30\$001 Varian Cars 50 UV-VIS спектрометар со гол. брзина и двоен зрак вклучувајќи 10 мм стандарден држач за келијата, 230 В		1
559.	62.35.20-0000 Liqui TOC-Анализатор C+TN Hochtemperatur system (850-9000C) Messbereich 0.5 бис 2000 мг/л		1
560.	62.34.00-0015 Семплер за 36 позиции со Ruhrereinheit за 27 позиции.		1
561.	62.5000 Персонален компјутер Пентиум со 31/2" и ЦД драјв, колор монитор 15", инк-џет принтер, кабли.		1
562.	60S005 Лап топ компјутер - конфигурација со Windows на англиски јазик, софтвер за Varian и TOC анализатор		1
563.	66.2200-001 Кјелтец 2200 уред за дестилација со дренирање и автоматско додавање на раствор на рисиверот, вграден генератор за вода		1
564.	9.863131 Титратор изи модул 2 комплетиран со титратор, поддржува мешалка, сонда за pH		1
565.	30S001 Кабел за поврзување на титраторот		1
566.	66.2001-001 Скрубер Текатор врз полицата со комплетен стандарден прибор		1
567.	66.2020-001 Систем за дигестија ДС 20, 20x250 мл комплетиран со сталак, топлотен штит, плоча за перење, без цевки и издувен систем		1
568.	66.2020-020 Издувен систем за дигесторот ДС 20 со пумпа на воден млаз		1
569.	66.10000158 Цевки за дигестија вертикални 250 мл Tecator, 20-пакување		1
570.	66.10000831 Сталак за 6 цевки за дигестија од 250 мл		2
571.	20S001 Комплет Kjeldahl реагенси		1
572.	30S001 Директен Q5 систем на ултрачиста вода Milipore Миллипоре ZRQS5005Y		1
573.	30S001 Прогард 2 (долгнавесто пакување) PROG00002		2
574.	30S001 Organex quantum со Millpack касета за размена QTUMMPKEK		2
575.	30S001 Таблета за самочистење		1
576.	30S007 Зидна преграда SYSTFIX01		1
577.	30S007 Install M-Q/D/SYNERGY ZWDISINS2		1
578.	62S007 TOC Gasgenerator вкл. Druckbehälter 15 Filterregler, Reduzierstation Fertig montier		1
579.	62S007 Eingangsfilter		2
580.	62S007 Ausgangfilter		2

581.	6.100457 ЈУЛАБО КРЦ 180 Кухл-унд Ауфбеахрунгсцхранк Фур гефахрлицхе Субстанзен, иннен еџ-гесцхутзт, 180 лт		1
582.	9.906426 Водна бања Julabo TW 20-1000С, контрола на микропроцесор 200W, 230 V, отвор на бањата 51x30x18 цм, 8..22 лт		2
583.	9.877103 Ултразвучна бања Банделин РК 102Х температура од 30..800С, волумен 3 л 240x140x100 мм, 35 кХз 230 В		1
584.	9.877633 Корпа за бања РК 100/102		1
585.	9.877603 Покривач на ултразвучната бања РХ 102Х		1
586.	9.880807 Дијафрагмална пумпа Vascuubrand ME 4R една фаза, IP 54, 230 V/50 Hz		2
587.	20S001 АС 003/0 позиција троструки цевки со вентили и силиконски цевки		1
588.	20S001 АС 003/02 Боца за филтрат, 500 мл		3
589.	20S001 АС 003/0/05 Капаче за боцата за филтрат		3
590.	20S001 ГВ 050/0 Вакуум филтрација, чаша, 250 мл за филтери 47/50 мм		3
591.	20S001 ГВ 050/2 Вакуумска филтрација, чаша, 250 мл Боза 1000 мл		2
592.	31.2052 Печка NABERTHERM I24/11-b170 капацитет 24 л, дигитална контрола на температура до 1100 0с 4500 W, 3-фази 380 V		1
593.	9.284461 Диспенсер Dispensete 0.2-2 мл		1
594.	9.284465 Диспенсер Dispensete 0.5-5 мл		1
595.	9.284475 Диспенсер Dispensete 1-10 мл		1
596.	9.284475 Диспенсер Dispensete 2.0-25мл		1
597.	9.280620 Трансфер пипетор со вариабла 20-100 ул дигитален, потврдена усогласеност		2
598.	9.280724 Трансфер пипетор 100-500 ул дигитален, потврдена усогласеност		2
599.	9.280726 Трансфер пипетор 200-1000 ул дигитален, потврдена усогласеност		2
600.	20S001 Трансферпетте 0.5-5 мл ул дигитален, потврдена усогласеност		2
601.	9.052905 Филтерски врв со левак, 2 плумби без филтерски диск		1
602.	9.052952 Филтерски диск 50 мм, порозност 2		1
603.	9.051454 Боци за филтрирање, Ерленмаер Дуран стакло, 1000 мл, комплет		1
604.	9.276688 Волуметриска боца А, 50 мл полиетиленски затварач РН 14/23		20
605.	9.276690 Волуметриска боца 100 мл со полиетиленски затварач		20
606.	9.276691 Волуметриска боца 200 мл со полиетиленски затварач		20
607.	9. 276693 Волуметриска боца 500 мл со полиетиленски затварач		10
608.	9.276695 Волуметриска боца 1000 мл со полиетиленски затварач		10
609.	9.276696 Волуметриска боца 2000 мл со полиетиленски затварач		10
610.	9.274008 Градуиран цилиндер 10 мл долгнавест облик, стаклено дно		10
611.	9.274028 Градуиран цилиндер 50 мл долгнавест облик, стаклено дно		20
612.	9.274054 Градуиран цилиндер 500 мл долгнавест облик, стаклено дно		5
613.	9.274062 Градуиран цилиндер 1000 мл долгнавест облик, стаклено дно		5

614.	9.304038 Оксигенска боца Winkler, 100-150 мл	50
615.	9.013014 Пехари, Дуран стакло, градуирани, со отвор, ниски, 25 мл	30
616.	9.013017 Пехари, Дуран стакло, градуирани, со отвор, ниски, 50 мл	30
617.	9.013029 Пехари, Дуран стакло, градуирани, со отвор, ниски, 150 мл	30
618.	9.013036 Пехари, Дуран стакло, градуирани, со отвор, ниски, 250 мл	30
619.	9.013053 Пехари, Дуран стакло, градуирани, со отвор, ниски, 800 мл	30
620.	9.013054 Пехари, Дуран стакло, градуирани, со отвор, ниски, 1000 мл	10
621.	9.013063 Пехари, Дуран стакло, градуирани, со отвор, ниски, 2000 мл	5
622.	9.141017 Боци Ерленмаер, Дуран стакло, градуирани, тесно грло, 50 мл	30
623.	9.141024 Боци Ерленмаер, Дуран стакло, градуирани, тесно грло, 100 мл	30
624.	9.141039 Боци Ерленмаер, Дуран стакло, градуирани, тесно грло, 300 мл	30
625.	9.141054 Боци Ерленмаер, Дуран стакло, градуирани, тесно грло, 1000 мл	10
626.	9.141844 Кјелдахл боци 500 мл Дуран	5
627.	Кјелдахл боци 1000 мл Дуран	5
628.	9.272106 пипети АС, градуирани до врв, 1 мл: 1/100 цела испорака	24
629.	9.272107 градуирана пипета АС 1мл: 1/10	24
630.	9.272108 пипети АС, градуирани до врв, 2 мл: 1/100 цела испорака	24
631.	9.272111 пипети АС, градуирани до врв, 5 мл: 1/20 цела испорака	36
632.	9.272113 пипети АС, градуирани до врв, 10мл: 1/10 цела испорака	36
633.	9.272114 пипети АС, градуирани 20мл: 1/10	24
634.	9.272115 пипети АС, градуирани до врв, 25мл: 1/10 цела испорака	10
635.	9.272116 Трбушести пипети АС 50мл: 1/2	10
636.	9.270764 Апаратура за титрација Пеллет АС 10мл со боца	5
637.	9.270764 Апаратура за титрација Пеллет АС 50мл со боца	5
638.	9.072001 Лабораториски боци со ISO навој, Дуран стакло, градуирани, 100 мл, комплет	10
639.	9.072002 Лабораториски боци со ISO навој, Дуран стакло, градуирани, 250 мл, комплет	10
640.	9.072005 Лабораториски боци со ISO навој, Дуран стакло, градуирани, 500 мл, комплет	10
641.	9.072010 Лабораториски боци со ISO навој, Дуран стакло, градуирани, 1000 мл, комплет	10
642.	9.072007 Лабораториски боци со ISO навој, Дуран стакло, градуирани, 2000 мл, комплет	10
643.	9.070614 Стаклени боци за реагенси со тесно грло, 250 мл, прозирни, со полиетиленски затворац, прицврстувач за подлогата	10
644.	9.070619 Стаклени боци за реагенси со тесно грло, 500 мл, прозирни, со полиетиленски затворац, прицврстувач за подлогата	10
645.	9.070624 Стаклени боци за реагенси со тесно грло, 1000 мл, прозирни, со полиетиленски затворац, прицврстувач за подлогата	10

646.	9.070614 Стаклени боци за реагенси со тесно грло, 2000 мл, прозирни, со полиетиленски затворац, прицврстувач за подлогата		10
647.	9.000210 Садови за испарување од порцелан, плитки, диа. 100 мм, 100 мл		10
648.	9.000206 Садови за испарување од порцелан, плитки, диа. 63 мм 25 мл		10
649.	9.252055 Порцеланска инка Buchner за филтри од 55 мм диа		2
650.	9.252070 Порцеланска инка Buchner за филтри од 55 мм диа.		2
651.	9.252090 Порцеланска инка Buchner за филтри од 90 мм диа.		2
652.	9.252110 Порцеланска инка Buchner за филтри од 110 мм диа.		2
653.	9.235485 Лабораториски термометар со затворена млечно бела стаклена скала 0+500C : 1/10, Hg сино, 8/10x400 мм		5
654.	10.3261 термометар за извор 0+300C : 1/5 Hg полнеж, нормално стакло		10
655.	10.3274 Кутија за термометар за извор		10
656.	24.3024 Боци за миење од просирен полиетилен, 500 мл		10
657.	24.3025 Боци за миење од просирен полиетилен, 1000 мл		20
658.	2 Боци за миење од просирен полиетилен, 250 мл		20
659.	9.019040 Четки за епрувети со памучни реси		10
660.	9.019060 Четки за боци, диа. 50x430 мм		10
661.	25.0007 Четки за боци, диа. 70x530 мм		10
662.	MODEL Stylitis,101 SN 31A2943, SYMMETRON		1
663.	MODEL Stylitis,101 SN 31A2944, SYMMETRON		1
664.	MODEL Stylitis, 101 SN 031A2945, SYMMETRON		1
665.	MODEL Stylitis,101 SN 031A2945, SYMMETRON		1
666.	MODEL Stylitis, 101 SN 031A2938, SYMMETRON		1
667.	MODEL Stylitis 101 SN, 031A2938, SYMMETRON		1
668.	MODEL HMP 155 SN G0240011, Vaisala		1
669.	MODEL HMP 155 SN G0240012, Vaisala		1
670.	MODEL HMP 155 SN G0240013, Vaisala		1
671.	MODEL HMP 155 SN G0240010, Vaisala		1
672.	MODEL DI-UT-PT100 V1.SN d2011_001,SCIENTACT,element PT100, UTECO		1
673.	MODEL DI-UT-PT100 V1.SN d2011_002,SCIENTACT, element PT100, UTECO		1
674.	MODEL WIND SONIC SN 11030073, Gill		1
675.	MODEL WIND SONIC SN 11030072, Gill		1
676.	MODEL WIND SONIC SN 11030071, Gill		1
677.	MODEL 4.3830.20.340, specific type 4.383.22.200 Serial Number 01100022,THIES CLIMA		1

678.	MODEL 4.3820.00.000, SPECIFIC TYPE 4.382.02.203 SN01110109, THIES CLIMA		1
679.	MODEL LP, PYRA 08AV SN 11000636, DELTAOHM		1
680.	MODEL LP PYRA 08AV SN 11000637, DELTAOHM		1
681.	MODEL LP ,PYRA 08AV SN 11000634, DELTAOHM		1
682.	MODEL LP ,PYRA 08AV SN 11000635, DELTAOHM		1
683.	MODEL PTB, 210 SN G0230004, VAISALA		1
684.	MODEL PTB 210 SN G0230002, VAISALA		1
685.	MODEL PTB, 210 SN G0230003, VAISALA		1
686.	MODEL PTB, 210 SN G0230001, VAISALA		1
687.	MODEL HD2013R SN 11002559, DELTAOHM		1
688.	MODEL HD2013R SN 11002556, DELTAOHM		1
689.	MODEL HD2013R SN 11002557, DELTAOHM		1
690.	MODEL HD2013R SN 11002558, DELTAOHM		1
691.	MODEL SC-U-ClassA-S3, SCIENTACT, Element PT100, UTECO		4
692.	MODEL PT100, class A, UTECO		4
693.	MODELMD-T-10, SCIENTACT ,		3

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука им се даваат на трајно користење без надомест на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство- Управата за хидрометеоролошки работи.

Член 3

Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со директорот на Управата за хидрометеоролошки работи од член 2 на оваа одлука со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 41-5849/1
0 септември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

3070.

Врз основа на член 177-а став (4) и (6) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13 и 34/13), а во врска со Предлогот за донесување на Одлука за запирање на исплата за надоместокот на трошоците за изборна кампања за Локалните избори 2013 година број 42-746/3 од 24.7.2013 година и Предлогот на Државниот завод за ревизија за запирање на забраната на надомест на трошоците за изборна кампања на поединечни организатори на изборна кампања кои ја исполниле обврската на извештаи за локалните избори 2013 број 42-746/4 од 10.9.2013 година примен во Државната изборна комисија на 13.9.2013 година, Државната изборна комисија на седницата одржана на 16.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А

1. Престанува да важи Одлуката за запирање на исплата на надоместокот на трошоците за изборна кампања за Локалните избори 2013 година број 11-2377/1 од 5.9.2013 година во делот кој се однесува на Група избирачи Виктор Цветковски – кандидат за градоначалник (став 1 точка 71) и Група избирачи Драган Караџински – носител на листа за членови на совет (став 1 точка 72).

2. Останатиот дел на Одлуката останува во сила.

3. Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, согласно член 177-а став (8) од Изборниот законик.

О б р а з л о ж е н и е

Со Предлог за запирање на забраната за надомест на трошоците за изборна кампања на поединечни организатори на изборна кампања кои ја исполниле обврската за доставување на извештаи за локалните избори 2013 година, број 42-746/4 од 10.9.2013 година, примен во Државата изборна комисија на 13.09.2013 година заведен под архивски број 11-2215/5, е наведено дека заклучно со 6.9.2013 година Државниот завод за ревизија утврдил дека горенаведените организатори на изборната кампања ја извршиле обврската за доставување финансиски извештаи и со тоа ги исполниле условите за запирање на забраната, па согласно член 177-а став (5) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13 и 34/13), забраната за исплата на надоместокот на трошоците за изборната кампања трае до уредно исполнување на обврската согласно член 84-б, ставовите 1 и 2 и член 85 од Изборниот законик, поради што се одлучи како во диспозитивот.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука организаторот на изборна кампања може да поднесе тужба до Управниот суд во рок од 8 дена од денот на објавувањето на истата во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-2377/3
16 септември 2013 година
Скопје

Државна изборна комисија
Претседател,
Борис Кондарко, с.р.

Потпретседател,
м-р **Субхи Јакупи, с.р.**

Членови,
Влатко Сајкоски, с.р.

Сашо Срцев, с.р.

Анета Стефановска, с.р.

Виолета Дума, с.р.

Бедредин Ибраими, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3071.

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013) и член 26 став 4 од Законот за преземање на акционерските друштва („Службен весник на РМ“ бр. 69/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на 5.9.2013 година го донесе, следниот

П Р А В И Л Н И К ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРОСПЕКТОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува деталната содржината на документот за давање понуда за преземање (во натамошниот текст: проспект), што лицето кое дава понуда за преземање (во натамошниот текст: преземач) го доставува до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (во натамошниот текст: Комисијата) заедно со барањето за издавање на дозвола за понудата за преземање.

Проспект**Член 2**

(1) Проспектот ги содржи податоците кои се неопходни на сопствениците на хартии од вредност да им овозможат да донесат одлука во врска со прифаќање на понудата за преземање односно да донесат соодветна одлука дали да ја прифатат понудата за преземање или не.

(2) Податоците содржани во проспектот треба да се напишани на разбирлив јазик и прикажани на начин што ќе овозможи непречена анализа.

Одговорност за точност на проспектот**Член 3**

(1) Ако во проспектот се наведени неистинити информации, лицата кои го издале проспектот, односно учествувале при изработката на проспектот, солидарно се одговорни за штетата пред имателите на хартиите од вредност на кои се однесува понудата за преземање, доколку знаеле или морале да знаат за неистинитоста на податоците.

(2) Лицата од ставот (1) на овој член одговараат за штета и ако во проспектот не се наведени значајни податоци кои би можеле да влијаат врз одлуката на имателот на хартии од вредност во врска со прифаќањето на понуда за преземање.

(3) Комисијата не одговара за веродостојноста, потполноста и точноста на податоците содржани во проспектот.

(4) Одговорните лица од став (1) на овој член јасно се идентификуваат во проспектот со име и презиме и функција, и даваат изјава во која тврдат дека податоците содржани во проспектот се веродостојни, потполни и точни и дека во проспектот не се испуштени било какви податоци кои би можеле да имаат влијание на одлуката за прифаќање или неприфаќање на понудата за преземање.

Содржина на Проспектот**Член 4**

(1) Проспектот ги содржи податоците пропишани со член 26 став 2 од Законот за преземање на акционерски друштва и податоците пропишани со овој правилник.

(2) Задолжителната содржина на Проспектот е пропишана со Прилог 1 од овој Правилник.

(3) Доколку преземачот во понудата за преземање нуди хартии од вредност за замена од член 15 став 1 точка 1 од Законот за преземање на акционерските друштва, проспектот задолжително содржи и:

- проспект за котирање на хартиите од вредност на официјалниот пазар на овластена берза во Република Македонија односно на берза која е поврзана со овластената берза на Република Македонија;

- ревидирани финансиски извештаи за издавачот чии хартии од вредност се нудат за замена, доколку тие податоци не се веќе содржани во проспектот за котирање на хартиите од вредност;

- полугодишен финансиски извештаи за издавачот чии хартии од вредност се нудат за замена доколку таков е изготвен од крајот на последната финансиска година.

(2) Доколку преземачот во понудата за преземање нуди хартии од вредност за замена од член 15 став 1 точка 2 од Законот за преземање на акционерските друштва, проспектот задолжително содржи и информации согласно Правилникот за формата и содржината на проспектот и поканата за запишување и уплата на хартии од вредност донесен врз основа на Законот за хартии од вредност.

(3) Покрај задолжителните елементи, проспектот може да содржи и други елементи.

Форма на Проспектот**Член 5**

(1) Проспектот е составен од следните делови по следниот редослед:

1. насловна страна на Проспектот;

2. прецизна содржина;

4. останатите податоци пропишани со овој Правилник.

(2) Проспектот може да содржи графички и табеларни прикази кои се во врска со текстот на проспектот.

(4) Проспектот се дава во форма на континуиран текст.

(5) Текстот на Проспектот се печати во еден од стандардните формати.

(6) Пред содржината на Проспектот, на првата страница, се дава следната изјава:

„Комисијата за хартии од вредност не одговара за веродостојноста, потполноста и точноста на податоците содржани во проспектот.“

(7) Проспектот го заверува и потпишува лицето/та кое/и го застапува/ат и претставува/ат преземачот, доколку преземачот е правно лице односно го потпишува преземачот доколку преземачот е физичко лице. Покрај овие лица, Проспектот може да го потпишат и други лица кои изготвиле одредени делови на проспектот.

(8) Секоја страна од проспектот треба да биде потпишана од преземачот односно лицето/та кое/и го застапува/ат и претставува/ат преземачот.

(9) Проспектот се доставува до Комисијата во оригинал, во писмена форма на А4 формат.

(10) Податоците содржани во проспектот се наведуваат по редоследот утврден со овој Правилник и прилозите кои се составен дел на истиот.

Член 6

(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

(2) Со влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за содржината на проспектот за откуп на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 59/2002).

Бр. 03-1564/1
5 септември 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

Прилог 1: Содржина на проспектот**ПРОСПЕКТ****1. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕЗЕМАЧОТ**

Име и презиме и адреса на преземачот – физичко лице односно називот на фирмата и седиштето на преземачот – правно лице.

2. ОДГОВОРНИ ЛИЦА

2.1. Податоци за лицата кои се одговорни за информациите содржани во проспектот, вклучувајќи ги и лицата одговорни за изготвување на одредени делови од проспектот со назначување на делот за кој се одговорни. Во случај на физички лица вклучувајќи ги и лицата кои го застапуваат и претставуваат преземачот, потребно е да се наведе името и презимето и функцијата која ја вршат. Во случај на правни лица потребно е да се наведе називот и седиштетото на правното лице.

2.2. Изјава од лицата одговорни за изготвување на Проспектот (преземачот односно лицето/та кој/и го застапува/ат преземачот, како и од лицата кои изготвиле одредени делови на проспектот - соодветно на делот кој го изготвиле) со следната содржина:

„Според нашите уверувања и сознанија и согласно со податоците со кои располагаме, под морална, материјална и кривична одговорност изјавуваме дека во Проспектот се содржани сите податоци кои му се потребни на сопственикот на хартиите од вредност кои се предмет на понудата за преземање да донесе правилна одлука во врска со прифаќањето или неприфаќањето на понудата за преземање, дека објавените податоци се вистинити, потполни и точни и дека не се испуштени било какви податоци кои би можеле да имаат влијание на одлуката на сопственикот на хартии од вредност да ја прифати понудата за преземање или не”.

2.3. Изјава од лицата одговорни за изготвување на Проспектот (преземачот односно лицето/та кој/и го застапува/ат преземачот) со следната содржина:

„Понудата се однесува на сите акционери кои поседуваат хартии од вредност (да се наведе видот и родот на хартиите од вредност на кои се однесува понудата) издадени од целното друштво (да се наведе називот на целното друштво). Преземачот се обврзува да ја купи секоја хартија од вредност во согласност со пропишаните и објавените услови.”

3. ПОДАТОЦИ ЗА ОВЛАСТЕНОТО ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВО ИМЕ И ЗА СМЕТКА НА ПРЕЗЕМАЧОТ ЈА ДАВА ПОНУДАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

Називот и седиштетото на брокерската кука, овластената банка или подружницата на странска брокерска кука, која во име и за сметка на преземачот ја дава понудата за преземање.

4. ПОДАТОЦИ ЗА ЦЕЛНОТО ДРУШТВО

4.1. Фирма и седиште на целното друштво

4.2. Хартии од вредност на кои се однесува понудата за преземање:

- видот и родот
- бројот на хартии од вредност на кои се однесува понудата за преземање.

5. ДЕТАЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОНУДАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

5.1. Услови под кои се спроведува понудата

5.1.1. Цената по која преземачот се обврзува да ги откупи хартиите од вредност, односно односот на замена:

- а) при исплата во пари: цената за единечна хартија од вредност, за секој род хартии од вредност поединечно;
- б) при понуда со хартии од вредност за замена:
 - назив, седиште и други основни податоци за издавачот на хартиите од вредност што се нудат за замена;
 - видот и родот на хартиите од вредност за замена;
 - односот на замена (бројот на хартии од вредност за замена по видови и родови што ќе се заменуваат за предметните хартии од вредност, за секој род поединечно);
 - последната пазарна цена на хартиите од вредност за замена пред објавувањето на намерата за преземање и пред објавување на проспектот (за секој вид и род поединечно);
 - доколку со хартиите за замена не се тргувало, проценетата вредност на хартиите утврдена од страна на овластен проценител;
 - последната пресметана книговодствена вредност на хартиите од вредност за замена (за секој вид и род поединечно);
 - сите права и обврски што произлегуваат од хартиите од вредност за замена;
 - начинот и постапката за пренос на понудените хартии од вредност за замена;
 - доколку понудените хартии од вредност за замена се веќе издадени, податоци од проспектот за котација на берзата за хартиите од вредност и
 - доколку понудените хартии од вредност за замена сè уште не се издадени, постапката за издавање на хартиите од вредност.
- в) при комбинирана понуда:
 - делот од цената што ќе се исплати во пари (цената за единечна хартија од вредност, за секој род на хартии од вредност поединечно);
 - делот од цената што ќе се исплати со хартии од вредност за замена (сите елементи наведени во точката 4.2.1.б);
- г) при алтернативна понуда:
 - цената што се нуди да се исплати во пари (цената за единечна хартија од вредност, за секој род на хартии од вредност поединечно);
 - хартиите од вредност за замена (сите елементи наведени во точката 4.2.1.б);

- 5.1.2. начинот на утврдувањето на цената по која ќе се откупуваат хартиите од вредност, односно односот на замена;
- 5.1.3. датумот на започнување и датумот на завршување на рокот за прифаќање на понудата за преземање од страна на сопствениците на хартиите од вредност;
- 5.1.4. доколку преземачот утврди праг на успешност, најмалата количина на хартиите од вредност на кои се однесува понудата за преземање која треба да биде прифатена за понудата за преземање да се смета за успешна (за секој вид и род на хартии од вредност поединечно) односно најнискиот процент од сите хартии од вредност на целното друштво кои преземачот, заедно со хартиите од вредност кои веќе ги поседува, треба да го стекне врз основа на понудата за преземање за таа да биде успешна;
- 5.1.5. доколку преземачот во постапката за преземање се стекне со најмалку 95% од хартиите од вредност на целното друштво, податок дали ќе го користи правото на принудна продажба од член 63 од Законот за преземање на акционерските друштва;
- 5.1.6. трошоците што ќе им се наплатуваат на имателите на хартии од вредност што ќе ја прифатат понудата (доколку такви постојат);
- 5.2. Постапката за прифаќање на понудата:
 - 5.2.1. детален опис на процедурата за прифаќање на понудата согласно член 38 од Законот за преземање на акционерските друштва;
 - 5.2.2. податоци за начинот на депонирање на паричниот износ, односно банкарската гаранција;
 - 5.2.3. податоци за рокот и начинот на плаќање на хартиите од вредност за кои е дадена понудата за преземање;
 - 5.2.4. податоци за роковите и начинот на исполнување на обврските на преземачот кои ќе настанат со прифаќање на понудата за преземање;
 - 5.2.5. детален опис на процедурата за исплата на парите по основ на прифаќање на понудата, односно издавање или предавање на хартиите од вредност за замена;
- 5.3. Детален опис на условите за откажување на понудата за преземање
 - 5.3.1. услови под кои преземачот може да ја повлече понудата за преземање;
 - 5.3.2. условите за откажување на прифаќањето на понудата од страна на сопственикот на хартиите од вредност на кои се однесува понудата за преземање.
- 5.4. Детален опис на условите за раскинување на понудата за преземање, доколку понудата за преземање е дадена со услови за раскинување од член 17 од Законот за преземање на акционерските друштва;
- 5.5. Детален опис на условите за одложување на понудата за преземање (условите за одложување мора да бидат во согласност со член 30 од Законот за преземање на акционерските друштва);
- 5.6. Други значајни информации во врска со понудата за преземање.

6. ДЕТАЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ЦЕЛНОТО ДРУШТВО И ЗА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ НА КОИ СЕ ОДНЕСУВА ПОНУДАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

- 6.1. Основни податоци за целното друштво
- назив и седиште
 - матичен број
- 6.2. Основни податоци за хартиите од вредност на кои се однесува понудата за преземање:
- 6.2.1. Поединечна и вкупна номинална вредност и број на издадени хартии од вредност, по видови и родови;
 - 6.2.2. пазарот на кој се тргуваат овие хартии од вредност;
 - 6.2.3. детални информации за тргувањето со хартиите од вредност по поединечни видови и родови издадени од целното друштво:
 - графички приказ на дневната просечна цена на хартиите од вредност за последните шест месеци пред објавувањето на намерата за преземање (датумот е на х -оската, цената на у-оската);
 - графички приказ на дневниот обем на тргување со хартиите од вредност за последните шест месеци пред објавувањето на намерата за преземање (датумот е на х -оската, цената на у -оската);
 - 6.2.4. последната пресметана книговодствена вредност на хартиите од вредност, по родови;
 - 6.2.5. исплатена дивиденда по акција за последните две години;
- 6.3. Податоци за лицата кои дејствуваат заеднички со целното друштво и за начинот на нивното заедничко дејствување;
- 6.3.1. Име и презиме односно назив, седиште и матичен број;
 - 6.3.2. Начин на нивното заедничко дејствување;
- 6.4. Податоци за првите десет најголеми сопственици на хартии од вредност издадени од целното друштво, согласно следната табела:

Име и презиме односно назив на акционерот	Број на хартии од вредност, по видови, родови и класи	Процент од вкупниот број хартии од вредност
--	--	--

- 6.5. Ревидирани финансиски извештаи за последните две години изготвени согласно Меѓународните сметководствени стандарди и Меѓународните стандарди за финансиско известување и независно ревизорско мислење за последните две години изготвено согласно Меѓународните стандарди за ревизија.

7. ДЕТАЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРЕЗЕМАЧОТ

- 7.1. Основни информации за преземачот
- 7.1.1. име и презиме, адреса и место на живеење (доколку преземачот е физичко лице), односно назив, седиште и матичен (доколку преземачот е правно лице);
 - 7.1.2. претежна дејност на преземачот;
 - 7.1.3. основна главнина;

- 7.1.4. податоци за првите десет најголеми сопственици на акции со право на глас издадени од преземачот, согласно следната табела:

Име и презиме односно назив на акционерот	Број на хартии од вредност, по видови, родови и класи	Процент од вкупниот број хартии од вредност
--	--	--

- 7.1.5. податоци за членовите на надзорниот одбор, управниот одбор/одбор на директори на преземачот;
- 7.1.6. доколку преземачот е дел од група (посложен деловен систем), краток опис на позицијата на преземачот во таа група;
- 7.1.7. податоци за друштвата во кои издавачот има мнозинско учество (назив, земја во која се основани или работат, процентот на сопственост и ако е различен и процентот на гласачката моќ);
- 7.2. Податоци за друштвата кои во врска со понудата за преземање дејствуваат во свое име и за сметка на преземачот;
- 7.3. Податоци за лицата кои дејствуваат заеднички со преземачот и за начинот на нивното заедничко дејствување;
- 7.3.1. Име и презиме односно назив, седиште и матичен број;
- 7.3.2. Начин на нивното заедничко дејствување;
- 7.4. Податоци за процентуалното учество и видот на хартиите од вредност, како и учеството во правата на глас кои преземачот и лицата кои дејствуваат заеднички при објавувањето на понудата за преземање веќе ги има во целното друштво:

- 7.4.1. информации за бројот на хартиите од вредност на кои се однесува понудата за преземање со кои преземачот се стекнал во последните 12 месеци пред известувањето за намерата за преземање:

Датум на транзакцијата	Број на хартии од вредност	Цената по која се стекнати хартиите од вредност	Вкупна вредност на транзакцијата	Претходна состојба	Состојба по промени
---------------------------	----------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------------

- 7.4.2. информации за бројот на хартиите од вредност на кои се однесува понудата за преземање со кои лицата кои дејствуваат заеднички со преземачот се стекнале во последните 12 месеци пред известувањето за намерата за преземање (за секое лице поединечно):

Датум на транзакцијата	Број на хартии од вредност	Цената по која се стекнати хартиите од вредност	Вкупна вредност на транзакцијата	Претходна состојба	Состојба по промени
---------------------------	----------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------------

- 7.5. Финансиски извештаи за последните две години на преземачот, со наведување на мислењето од ревизорот или да се наведе дека истите не се ревидирани;

- 7.6. Податоци за изворите на финансирање на понудата за преземање (дали понудата ќе се финансира од сопствените парични средства, преку кредит од банка или на друг начин) и за последиците од понудата на извештајот за финансиската состојба и извештајот за сеопфатната добивка на преземачот или на групата на која и припаѓа;
- 7.7. Опис на некои значајни контакти, трансакции или преговори од страна на преземачот со целното друштво на кои се однесува понудата за преземање или со некои од акционерите на целното друштво.

8. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ НА ПОНУДАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

- 8.1. Цел на понудата за преземање;
- 8.2. Намерата и плановите на преземачот во однос на идното работење на целното друштво, и ако понудата за преземање има влијание и во однос на идното работење на преземачот – правно лице;
- 8.3. Деловната политика на целното друштво по преземањето;
 - 8.3.1. Планираниот начин на управување со целното друштво;
 - 8.3.2. Политика на реструктурирање на целното друштво;
 - 8.3.3. Политика на вработување (податоци за политиката за заштитата и зачувувањето на работните места на вработените и органот на управување, вклучувајќи и податок за секоја измена на условите за вработување);
 - 8.3.4. Податоци за стратешките планови на преземачот за целното друштво, вклучувајќи и податоци за можното влијание на вработувањето, дејноста што целното друштво ја врши, средствата на целното друштво и неговите идни обврска, како и седиштето на целното друштво;
 - 8.3.5. Распределба на добивката на целното друштво;
 - 8.3.6. Промени на статусот на целното друштво.

3072.

Врз основа на член 14 став 5 и член 190 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија” број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11 и 13/13), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 5.9.2013 година, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРОСПЕКТОТ И ПОКАНАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И УПЛАТА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на проспекто и поканата за запишување и уплата на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 28/2008 и бр. 147/2010) во Прилогот 5 во точката 1.3. на крајот на реченицата по зборовите: „усвоен од советот на единицата“ се додаваат зборовите: „за последните две години“.

Член 2

Во Правилникот за формата и содржината на проспекто и поканата за запишување и уплата на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 28/2008 и бр. 147/2010) во Прилогот 5 по точката 1.3. се додаваат две нови точки 1.4. и 1.5. кои гласат:

„1.4. Последниот квартален извештај на единицата на локална самоуправа доставен до Министерството за финансии и усвоен од Советот на единицата, а доколку не е усвоен, причините за неусвојувањето;

1.5. Опис на сите ревизорски постапки или постапки на независна контрола на сметките на издавачот за последните две години“.

Точките: 1.4, 1.5, 1.6, и 1.6. стануваат точки 1.6, 1.7, 1.8 и 1.9.

Член 3

Во Прилогот 5 од Правилникот за формата и содржината на проспекто и поканата за запишување и уплата на хартии од вредност по точката 1.6, која станува сега 1.9 се додава нова точка 1.10. која гласи:

„1.10 Кредитен рејтинг на единицата на локална самоуправа, доколку е изготвен. Доколку е изготвена, оценка на кредитната способност на издавачот или

неговите должнички хартии од вредност доделена од страна на Агенција или друга институција надлежна за рејтинг, самостојно или во соработка со издавачот, а по барање на издавачот. Кратко образложение на значењето на оценката доколку институцијата што ја оценувала кредитната способност претходно го објавила тоа образложение.“

Член 4

Во Прилогот 5 од Правилникот за формата и содржината на проспекто и поканата за запишување и уплата на хартии од вредност по точката 6 се додава нова точка 7 која гласи:

„ 7. ФАКТОРИ НА РИЗИК Во овој дел се обелоденуваат факторите на ризик кои може да имаат влијание на способноста на издавачот да ги исполни обврските кои произлегуваат од хартиите од вредност. Наведените фактори на ризик од вложувањето мораат да бидат упадливи, концизни и логично организирани. Секој фактор на ризик треба да има посебен наслов и соодветно објаснување. Ризикот мора да е наведен во насловот на одделниот ризик. Секој фактор на ризик опфаќа само еден ризик.“

Точките: 7, 8 и 9 стануваат точки 8, 9 и 10.

Член 5

Во Прилогот 5 од Правилникот за формата и содржината на проспекто и поканата за запишување и уплата на хартии од вредност во точката 7., која сега станува точка 8 алинеите б) и в) се менуваат и гласат:

„б) сите извештаи и други документи, чии делови се опфатени во проспекто или проспекто повикува на нив, вклучувајќи го и буџетот на единицата на локална самоуправа за годината за која се издаваат хартиите од вредност, како и годишниот извештај на единицата на локална самоуправа усвоен од советот на единицата;

в) извештајот на овластениот државен ревизор за извршената државна ревизија на единицата на локална самоуправа, доколку во последните две години е извршена државна ревизија и/или извештајот од овластен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи на единицата на локална самоуправа, доколку во последните две години е извршена независна ревизија и/или извештајот за оценка на кредитната способност на издавачот или неговите должнички хартии од вредност доделена од страна на Агенција или друга институција надлежна за рејтинг, доколку е изготвен кредитен рејтинг на единицата за локална самоуправа.“

Член 6

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 7

Овој Правилник е од времен карактер и е во важност не повеќе од 90 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-1565/1 5 септември 2013 година Скопје	Комисија за хартии од вредност на Република Македонија Претседател, м-р Елизабета Чингаровска , с.р.
--	--

3073.

Врз основа на член 14 став 1 точка ж) и член 190 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11 и 13/13), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 5.9.2013 година донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ШТО ГИ ДОСТАВУВА ИЗДАВАЧОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПРИ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ЈАВНА ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 28/2008) (во понатамошниот текст: Правилник) во член 3 став (1) точката 19 на крајот на реченицата се додаваат зборовите: „доколку издавачот склучил таков договор;“.

Член 2

(1) Во член 3 став (1) од Правилникот по точката 19 се додаваат пет нови точки, кои гласат:

„20. Договор за соработка со овластен учесник на пазарот на хартии од вредност – членка на овластената берза и овластениот депозитар, со кој го овластува да го застапува во постапката на запишување на јавно понудени хартии од вредност преку овластената берза и во негово име да го изврши пласманот на хартиите од

вредност од јавната понуда што се запишуваат преку овластена берза. Доколку издавачот, е овластено правно лице – членка на овластена берза и овластен депозитар, и се застапува самиот во постапката на запишување преку берза, потребно е да достави соодветен акт за тоа;

21. Договор со овластена берза преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност;

22. Договор со овластен депозитар каде се регистрирани хартиите од вредност на издавачот, а преку кој ќе се врши порамнувањето на јавно понудените хартии од вредност;

23. Примерок од писмената изјава за запишување и уплата на хартиите од вредност преку берза;

24. Доказ дека е отворена сметка во банка со посебна намена примање на паричните средства во текот на постапката на запишување на јавно понудените хартии од вредност;“

(2) Точките 20, 21 и 22 стануваат точки 25, 26 и 27.

Член 3

(1) Во член 3 од Правилникот по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Доколку издавач на хартии од вредност е единица на локална самоуправа, при поднесување на барање за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда, единицата на локална самоуправа до Комисијата ги доставува следните документи:

1. Акт за издавање на хартиите од вредност;
2. Проспект за запишување и уплата на хартиите од вредност;
3. Покана за запишување и уплата на хартиите од вредност;
4. Статут на единицата на локална самоуправа;
5. Регистрација на единицата на локална самоуправа;
- Решение за упис во судскиот/трговскиот регистар/друг надлежен регистар и
- Извод од регистрацијата на издавачот од регистарот кој ја одразува последната фактичка состојба (потврда за правното лице - тековна состојба) не постар од седум дена од денот на поднесување на барањето;
6. Буџет на единицата на локална самоуправа за годината во која се издаваат хартиите од вредност;
7. Годишен извештај на единицата на локална самоуправа усвоен од советот на единицата за последните две години;

8. Последниот квартален извештај на единицата на локална самоуправа доставен до Министерството за финансии и усвоен од Советот на единицата, а доколку не е усвоен, причините за неусвојувањето;

9. Извештај на овластениот државен ревизор за извршена државна ревизија на единицата на локална самоуправа, доколку во последните две години е извршена државна ревизија;

10. Извештај од овластен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи на единицата на локална самоуправа, доколку во последните две години е извршена независна ревизија;

11. Извештај за оценка на кредитната способност на единицата на локална самоуправа или нејзините должнички хартии од вредност од страна на Агенција или друга институција надлежна за рејтинг, доколку е изготвена таква оценка;

12. Изјава од раководно лице назначено од единицата на локална самоуправа како одговорно лице за содржината на Проспектот и дека

- емисијата е во согласност со Законот за хартии од вредност и со актот за издавање;

- податоците наведени во барањето за одобрение се вистинити и точни;

- податоците содржани во Проспектот се вистинити и точни и дека во Проспектот не е пропуштена ни една ценовно чувствителна информација, освен ценовно чувствителните информации чие необјавување е одобрено од Комисијата;

13. Податоци за издадените хартии од вредност согласно Правилникот за формата и содржината на податоците за издадените хартии од вредност, доколку издавачот претходно има издадено хартии од вредност;

14. Согласност, одобрение односно дозвола од друг надлежен орган за издавање на хартии од вредност ако со закон е предвидено дека за издавање на хартии од вредност на единицата на локална самоуправа и е потребна таква согласност, одобрение односно дозвола;

15. Одлука на Советот на единицата на локална самоуправа за извршување на буџетот за годината во која се издаваат хартиите од вредност;

16. Одлука на Советот на единицата на локална самоуправа за усвојување на годишната сметка и годишниот извештај за последните две години;

17. Потврда од носителот на платниот промет за состојбата на сметката на единицата на локална самоуправа за последните 60 дена до денот на поднесување на барањето;

18. Договор помеѓу единицата на локална самоуправа и овластеното правно лице за вршење услуги со хартии од вредност, чиј предмет на регулирање е вршењето, за сметка на издавачот, трансакции и активности потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, доколку издавачот склучил таков договор;

19. Договор за соработка со овластен учесник на пазарот на хартии од вредност – членка на овластената берза и овластениот депозитар, со кој го овластува да го застапува во постапката на запишување на јавно понудени хартии од вредност преку овластената берза и во негово име да го изврши пласманот на хартиите од вредност од јавната понуда што се запишуваат преку овластена берза;

20. Договор со овластена берза преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност;

21. Договор со овластен депозитар каде се регистрирани хартиите од вредност на издавачот, а преку кој ќе се врши порамнувањето на јавно понудените хартии од вредност;

22. Примерок од писмената изјава за запишување и уплата на хартиите од вредност преку берза;

23. Доказ дека е отворена сметка во банка со посебна намена примање на паричните средства во текот на постапката на запишување на јавно понудените хартии од вредност;

24. Доколку во проспектот се вклучени проценки и извештаи подготвени од страна на експерт, до Комисијата се доставуваат соодветните проценки односно извештаи и

25. Доказ за уплата на пропишаниот надоместок за разгледување и одлучување по барањето за одобрение за издавање на хартии од вредност.“

(2) Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) и (5).

Член 4

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 5

Овој Правилник е од времен карактер и е во важност не повеќе од 90 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-1566/1
5 септември 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

3074.

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013) и член 31 став 6 од Законот за преземање на акционерските друштва („Службен весник на РМ“ бр. 69/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на 5.9.2013 година го донесе, следниот

П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ПОДНЕСУВА
КОН БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА
ПОНУДА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува документацијата што лицето кое дава понуда за преземање (во натамошниот текст: преземач) ја поднесува до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (во натамошниот текст: Комисијата) кон барањето за издавање на дозвола за понудата за преземање.

Член 2

(1) Кон барањето за издавање на дозвола за понудата за преземање задолжително се приложува:

1. Понуда за преземање;
2. Проспект за преземање;
3. Договор (или друг акт) за соработка во врска со постапката за давање понуда за преземање, склучен помеѓу преземачот и овластено правно лице, согласно член 20 од Законот за преземање на акционерските друштва (во натамошниот текст: Законот);
4. Статут на преземачот (доколку преземачот е правно лице);
5. Одлука за преземање од надлежниот орган на преземачот (доколку преземачот е правно лице);
6. Потврда од Централниот Депозитар за хартии од вредност за:
 - склучен договор помеѓу Централниот депозитар за хартии од вредност и преземачот, согласно член 33 став 1 од Законот;
 - депониран паричен износ односно банкарска гаранција, согласно член 34 од Законот;
 - резервирање на хартиите од вредност, во согласност со член 35 од Законот, доколку преземачот во понудата за преземање понуди хартии од вредност за замена.

7. Податоци за хартиите од вредност на кои се однесува понудата за преземање што преземачот или лицата со кои дејствува заеднички ги купиле во последните дванаесет месеци пред известувањето за намерата за преземање од член 22 став 1 од Законот. Податоците се прикажуваат согласно Прилогот ПРЕ-ХВ 12, кој е составен дел на овој правилник.

8. Извештај од овластен проценител во согласност со член 14 став 4 од Законот, доколку со хартиите од вредност кои се предмет на понудата за преземање не е тргувано во последните 12 пред известувањето за намерата за преземање од член 22 став 1 од Законот.

9. Доказ дека хартиите од вредност за замена ги исполнуваат условите од член 15 став 1 и став 2 од Законот.

10. Доказ дека хартиите од вредност за замена кои се понудени во понудата за преземање преземачот не ги дал или не се обврзал да ги даде во залог или обезбедување.

11. Примерок од Изјавата за прифаќање на понудата за преземање.

12. Доказ за платен надоместок за издавање дозвола за понуда за преземање.

(2) Во случај од член 17 став 1 од Законот, кон барањето за издавање дозвола за понуда за преземање, преземачот приложува и доказ за поднесено барање за добивање на соодветна дозвола, одобрение, односно согласност од другиот надлежен орган.

(3) Доколку за целите на преземањето преземачот издава нови хартии од вредност за замена, кон барањето за издавање дозвола за понуда за преземање преземачот задолжително приложува и:

1. Акт за издавање на хартии од вредност, доколку таков е донесен од страна на надлежниот орган на преземачот односно Предлог Акт за издавање на хартиите од вредност, изготвен во согласност со член 7 од Законот за хартии од вредност и соодветниот правилник кој произлегува од овој закон за формата и содржината на актот за издавање на хартии од вредност по видови на хартии од вредност;

2. Извод од регистрацијата на преземачот од регистарот кој ја одразува последната фактичка состојба (потврда за правното лице - тековна состојба) не постар од седум дена од денот на поднесување на барањето;

3. Ревидираните финансиски извештаи за претходните три години изготвени согласно Меѓународните сметководствени стандарди и Меѓународните стандарди за финансиско известување;

- Извештај за финансиската состојба,
- Извештај за сеопфатна добивка,
- Извештај за промени на главнината,
- Извештај за паричните текови,
- Сметководствени политики и објаснувачки белешки.

Доколку преземачот изготвува сопствени и консолидирани годишни финансиски извештаи, до Комисијата ги доставува и ревидираните консолидирани годишни финансиски извештаи;

4. Извештај од овластен ревизор за последните три години со независно ревизорско мислење за последните три години изготвено согласно Меѓународните стандарди за ревизија;

5. Квартални или полугодишни финансиски извештаи, во случаите кога:

- барањето за издавање на дозвола за понудата за преземање е од датум по завршување на девет месеци од датумот на последните годишни финансиски извештаи кои биле ревидирани, при што потребно е да се однесуваат најмалку на периодот од првото полугодие на финансиската година или

- преземачот објавил квартални или полугодишни финансиски извештаи од датумот на неговите последни ревидирани финансиски извештаи;

6. Извештај од овластен ревизор на кварталните или полугодишните финансиски извештаи доколку истите се ревидирани;

7. Информација за претходно издадените хартии од вредност, со опис на содржината на правата од хартиите од вредност и номиналната вредност на кои гласат;

8. Решение од надлежен орган за издавање дозвола за работа, односно дозвола за основање, во случај кога како преземач се јавува банка, штедилница, осигурително друштво или друго правно лице за кое со закон е утврдена обврска за добивање дозвола за работа односно основање;

9. Согласност, одобрение односно дозвола од друг надлежен орган за издавање на хартии од вредност ако со закон е предвидено дека за издавање на хартии од вредност на преземачот му е потребно таква согласност, одобрение односно дозвола;

10. Одлука на Собранието на акционери на друштвото за усвојување на финансиските извештаи за последните 3 години;

11. Одлука на Собранието на акционери на друштвото за распоред на финансискиот резултат за последните 3 години и

12. Потврда од носителот на платниот промет за состојбата на жиро сметката на друштвото за последните 60 дена до денот на поднесување на барањето.

Член 3

Документите кои преземачот ги доставува во прилог на барањето за издавање на дозвола до Комисијата за хартии од вредност, се доставуваат во оригинал или нотарски заверен препис, на службениот јазик во Република Македонија односно на македонски јазик и негово то кирилско писмо.

Член 4

За одлучување по поднесеното барање, Комисијата може да побара прецизирање на веќе доставената документација, доставување на дополнителна документација, а може да ја користи и документацијата со која располага Комисијата.

Член 5

(1) Комисијата пристапува кон одлучување по барањето за издавање *dozvola* за понуда за преземање, откако подносителот до Комисијата ќе ја достави целокупната документација пропишана со закон и овој правилник. Рокот за одлучување по барањето за издавање дозвола за понуда за преземање од 10 работни дена, односно 25 работни дена, доколку се работи за понуда со хартии од вредност за замена од членот 15 на Законот за преземање на акционерските друштва, почнува да тече од приемот на комплетно барање.

(2) Во случај на поднесување на непотполна, неуредна или документација со формално правни недостатоци, Комисијата ќе му одреди на подносителот рок во кој е потребно да ја дополни документацијата, при што ќе го предупреди за последиците од непостапувањето. Доколку подносителот не ја дополни документацијата и не ги отстрани недостатоците на истата во определениот рок ќе се смета дека подносителот се откажал од барањето, а Комисијата ќе донесе заклучок со кој се запира постапката поведена по барањето.

Член 6

(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

(2) Со влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за документацијата што се поднесува кон барањето за издавање дозвола за понуда за откуп („Службен весник на РМ“ бр. 59/2002).

Бр. 03-1567/1
5 септември 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

Прилог ПРЕ-ХВ 12

Назив на фирмата / име и презиме на преземачот:

Седиште / адреса на преземачот:

Издавач:

Вид и род на хартиите од вредност:

Датум	Број на трансакцијата	Количина	Цена	Вкупна вредност на трансакцијата	Претходна состојба	Состојба по промена	Забелешки
1	2	3	4	5=3x2	6	7=6+3	8

Датум:

Потпис:

Упатство за пополнување на Прилогот ПРЕ-ХВ 12

- Колона 1-** Се наведува датумот на кој е реализирана берзанската трансакција и датумот кога хартиите од вредност биле заведени во Централниот депозитар за хартии од вредност на сметката на преземачот или лицата со кои дејствува заеднички (датум на тргување и датум на порамнување на трансакцијата)
- Колона 2 -** Се наведува бројот на трансакцијата на Берзата со која се купени хартии од вредност на Берзата. Доколку хартиите од вредност се стекнати по некој друг основ, во оваа колона се наведува основот по кој се стекнати хартиите од вредност;
- Колона 3-** Се наведува количината на купените хартии од вредност
- Колона 4 -** Се наведува цената по која се купени хартиите од вредност
- Колона 5 -** Се наведува вкупната вредност на трансакцијата со хартиите од вредност
- Колона 6 -** Се наведува состојбата со хартиите од вредност пред настанување на промената
- Колона 7-** Се наведува состојбата со хартиите од вредност по настанувањето на промената од Колоната 3
- Колона 8 -** Незадолжителна колона - се наведуваат други забелешки што се карактеристични за хартиите од вредност што се предмет на промената на состојбата

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ****3075.**

Врз основа на член 125, а во врска со член 268 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013) и член 13 од Статутот на Агенцијата за катастар на недвижности број 01-7492/10 од 30.4.2013 година, Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, на седницата одржана на 30.8.2013 година, донесе

ТАРИФНИК

**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИ-
СИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕНИ
ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ОД СТРАНА НА ТРГОВЦИ
ПОЕДИНЦИ ОВЛАСТЕНИ ГЕОДЕТИ И ТРГОВСКИ
ДРУШТВА ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ**

Член 1

Во Тарифникот за висината на надоместокот за извршени геодетски работи од страна на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи („Службен весник на Република Македонија“ број 28/2011), по членот 2 се додава нов член 2-а кој гласи:

„Член 2-а

За геодетските елаборати од член 2 точка 15 и точка 16 на овој тарифник, лицата кои се корисници на права на парична помош од социјална заштита (социјална парична помош и постојана парична помош) и самохраните родители на деца со пречки во развојот (како носители на право на посебен додаток), плаќаат надоместок во висина намалена за 50% од утврдената во Тарифникот.

Лицата од став (1) на овој член, својството на корисници на права на парична помош од социјална заштита и на самохрани родители на деца со пречки во развојот, го докажуваат со потврда издадена од центрите за социјална работа при Министерството за труд и социјална политика.“

Член 2

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 01-15572/1
17 септември 2013 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Анета Јорданова, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****3076.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/2011, 136/2011 и 79/2013) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр. 94/2005, 43/2010, 9/12, 13/12 и 90/12), постапувајќи по Барањето на „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-Скопје за утврдување на продажната цена на природниот гас за септември 2013 година, на седницата одржана на 13 септември 2013 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА
ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
ОД 2013 ГОДИНА**

Член 1

На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како вршител на енергетската дејност Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас, продажната цена на природниот гас за месец септември од 2013 година, се утврдува да изнесува 23,6009 ден/nm³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката на природниот гас (набавната цена се состои од фактурна цена на природниот гас со вклучени зависни трошоци) во износ од 23,3051 ден/nm³ и цена за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас во износ од 0,2958 ден/nm³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и управување со системот за пренос на природниот гас во износ од 1,2465 ден/nm³, а која се однесува за тарифните потрошувачи непосредно приклучен на системот за пренос на природен гас.

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 3 на овој член, за месец септември 2013 година во кој не е содржан данокот на додадена вредност изнесува 24,8474 ден/nm³.

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоместок на цената на природниот гас за месец септември од 2013 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 4,4725 ден/nm³.

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со став 4 и 5 на овој член, за месец септември од 2013 година изнесува 29,3199 ден/nm³.

Член 2

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс на САД доларот од 46,3000 денари за еден САД долар, за месец август од 2013 година, согласно заклучницата за купопродажба на девизи.

Член 3

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Уп1 Бр. 08-189/13

13 септември 2013 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013128